

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	08.05.2015 Скопје Број 9 год X	Претплата за 2015 година изнесува 1500,00денари Овој број чини 150,00денари
---	---	---

[e-mail:aerodrom@aerodrom.gov.mk](mailto:aerodrom@aerodrom.gov.mk)

www.aerodrom.gov.mk



Скопје, мај 2015 година

Врз основа на член 86 став 3 и 4 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 38/05, 110/08, 118/08, 51/11) се врши објава во Службен гласник на Општина Аеродром на следното:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

број УП 24-76 од 06.05.2015 година по барање на Општина Аеродром и МДСР СЦ Јане Сандански ДООЕЛ Скопје, од Јане Сандански бр. 109/Б, бул. АСНОМ бр.1, Скопје, за градење на Надградба на хотел Русија - простории за медитација, за рекреација и медитација за гости на хотел Русија на 8-спрат од Втора категорија, на булевар АСНОМ бр.1, Скопје во општина АЕРОДРОМ, КП бр. КП 43/3 и 43/5, КО Кисела Вода 2 во м.в.четврт И 14, ГП 1.4, во Скопје.

Горенаведеното Одобрение беше објавено во дневен весник во текот на два последователни дена. За завршување на постапката потребно е по објавување на известувањата во дневен весник истото да се објави во Службен гласник на Општина Аеродром.

Врз основа на законски пропишаната постапка:

СЕ ИЗВЕСТУВААТ

непосредните соседи на КП 43/3 и 43/5, КО Кисела Вода 2, во м.в. четврт И 14, во Скопје, односно сопствениците на катастарски парцели, објекти, друг недвижен имот или инфраструктурни водови во м.в. нас. четврт И 14, дека на ден 06.05.2015 година, издадено е Одобрение за градење број УП 23-76 по барање на Општина Аеродром и МДСР СЦ Јане Сандански ДООЕЛ Скопје, од бул. Јане Сандански 109^Б, од Скопје, за градење на Надградба на хотел Русија - простории за медитација, за рекреација и медитација за гости на хотел Русија на 8-спрат од Втора категорија, на булевар АСНОМ бр.1, Скопје, бул. АСНОМ бр.1, Скопје, во општина АЕРОДРОМ, КП бр. КП 43/3 и 43/5, КО Кисела Вода 2 во м.в.четврт И 14, ГП 1.4, во Скопје. Согласно позитивните законски и подзаконски прописи, заинтересираните странки може да извршат увид во управната постапка во соба број 5 во одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови при Општина Аеродром.

Согласно позитивните законски и подзаконски прописи, заинтересираните странки може да извршат увид во управната постапка во соба број 5 во одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови при Општина Аеродром.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животната средина

СОДРЖИНА

1. Објава на одобрение за градење од Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина на Општина Аеродром број УП 24-76 од 06.05.2015 година _____ 1